

Службен весник

на Република Македонија

Број 118

27 јуни 2018, среда

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2274. Одлука за именување на претседател и членови на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.....	2	2279. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	5
2275. Одлука за именување на претседател и членови на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.....	2	2280. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	6
2276. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита.....	3	2281. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	7
2277. Одлука од Комисија за хартии и вредност на Република Македонија.....	3	Огласен дел	1-88
2278. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда	4		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

2274.

Врз основа на членот 68, став 2 од Уставот на Република Македонија, членот 18 став (1) и членот 234 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ број 96/18), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ
НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За претседател и членови на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, се именуваат:

а) за претседател

- Марко Бислимоски, магистер по електротехника,

б) за членови:

- Наташа Вељановска, магистер по електротехника,

- Атанаско Тунески, доктор на технички науки и

- Куштрим Рамадани, дипломиран инженер.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3994/1
26 јуни 2018 година
СкопјеПретседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

2275.

Врз основа на членот 50 ставови (3), (5) и (7) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 85/2003, 40/2004 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11, 98/12, 13/13, 164/13, 44/14, 192/15, 30/16 и 21/18), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ
НА СОВЕТОТ НА ЕКСПЕРТИ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

I. За претседател и членови на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, се именуваат:

а) за претседател

- Максуд Али, дипломиран економист и

б) за членови:

1) Ментор Јакупи, дипломиран економист;

2) Дарко Саздов, дипломиран економист;

3) Борче Божиноски, дипломиран правник и

4) Марина Макенаџиева, дипломирана по Бизнес

Администрација - насока Маркетинг.

II. Претседателот и членовите под редниот број 1 и 2 од точка I. на оваа одлука, професионално се ангажирани во Агенцијата со полно работно време.

III. Со денот влегувањето во сила на оваа одлука престанува мандатот на составот на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување именувани со Одлуката за именување на претседател и членови на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 23/13) и Одлуката за именување на член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/13).

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3996/1
26 јуни 2018 година
СкопјеПретседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА****2276.**

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјалната заштита ("Службен весник на РМ" бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 105/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 51/18) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита ("Службен весник на РМ" бр.10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ВО РЕГИСТАРОТ
НА ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА
ЗАШТИТА**

1. Барањето на Здружение на граѓани за помош и поддршка на лица со Даунов синдром ТРИСОМИЈА 21 - Скопје, СЕ УВАЖУВА.

2. Здружение на граѓани за помош и поддршка на лица со Даунов синдром ТРИСОМИЈА 21 - Скопје, со седиште на ул. „Иван Цанкар“ бр.1Б, Скопје - Карпош се впишува во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Впишувањето на Здружение на граѓани за помош и поддршка на лица со Даунов синдром ТРИСОМИЈА 21 - Скопје, со седиште на ул. „Иван Цанкар“ бр.1Б, Скопје - Карпош, ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-4624/4

24 јуни 2018 година

Скопје

Министер,

Мила Царовска, с.р.**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****2277.**

Врз основа на член 184, алинеја а), б), в), к), л) и п), а во врска со член 2, алинеја 44 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 22.06.2018 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

1. Финансиските инструменти издадени од банка како капитални инструменти во форма на перпетуални обврзници (обврзници без рок на достасување) кои можат да се вклучат во додатен основен капитал согласно глава III.1.2. од Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот (Службен весник на РМ бр.158/2010, 123/2012, 43/2014, 153/2015, 6/2016 и 218/2016) донесена од НБРМ, се сметаат за хартии од вредност согласно член 2, алинеја 44 од Законот за хартии од вредност.

2. Финансиските инструменти од точка 1 на оваа Одлука ги имаат следните карактеристики:

- Издадени се и уплатени во целост, при што банката не го финансира нивното купување, директно или индиректно;

- Не се купени од страна на банката, нејзина подружница или лице во кое банката има учество;

- Во случај на стечај или ликвидација на банката се исплаќаат по инструментите коишто се дел од дополнителниот капитал на банката;

- Не се обезбедени или покриени со било каква гаранција од страна на банката или лице поврзано со неа, со што би се намалил степенот на субординација на овие инструменти;

- Не подлежат на било каков договор што го намалува степенот на субординација, во случај на стечај или ликвидација на банката;

- Немаат рок на достасување;
- Во случаите кога се предвидени една или повеќе опции за откуп или отплата на инструментот, искористувањето на опцијата за откуп или отплата е дискреци- оно право само на издавачот;
- Можат да се откупат или отплатат од страна на банката само по добиена согласност од Народната банка на Република Македонија.
- Не постојат клаузули или друг вид одредби заради кои би се очекувало дека инструментите можат да се откупат или отплатат освен во случај на стечај и ликвидација на банката или по добиена согласност од Народната банка;
- Банката не поттикнува очекување дека Народната банка ќе ја издаде потребната согласност за откуп или отплата на инструментите;
- Исполнети се следниве услови во однос на надоместокот (каматата) што може да им се распредели на имателите на капиталните инструменти:
 - исплатата на каматата се врши од добивката расположлива за распределба, при што исплатата на каматата може да се изврши и доколку добивката не е ревидирана од страна на овластен ревизор;
 - висината на каматата не треба да се менува во зависност од кредитната способност на банката или пак од кредитната способност на нејзиното матично лице;
 - банката има целосна дискреција во секое време да ја откаже исплатата на каматата за неограничен период и на некумулативна основа и без ограничувања да го користи неисплатениот надоместок за исполнувањето на своите обврски;
 - откажувањето на исплатата на каматата не се смета за неможност банката да ги измирува своите обврски;
 - откажувањето на исплатата на каматата не ја ограничува банката да врши исплата врз други основи;
- Не се земаат предвид при утврдувањето дали се исполнети условите за отворање стечајна постапка, согласно со закон;

- во случај на настанување критичен настан, дефиниран во актот за издавање на финансиските инструменти, се отпишува, односно намалува вредноста на главницата на овие инструменти на трајна или временна основа или инструментот се претвора во инструмент од редовниот основен капитал;

- Инструментот не смее да има карактеристики коишто можат да ја отежнат докапитализацијата на банката;

- Капиталниот инструмент нема третман на депозит (шtedен влог) и не е предмет на осигурување од страна на Фондот за осигурување на депозити.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на интернет страницата на Комисијата за хартии од вредност.

Број 10-424/1
22 јуни 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

2278.

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето на Халк Банка АД Скопје поднесено на ден 07.03.2018 година и дополнето на ден 21.03.2018 година, на седницата одржана на ден 22.06.2018 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Халк Банка АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - тринаесетта емисија на 61.500 обични акции со вкупен износ на емисијата од 615.000.000

денари, согласно Одлуката бр.4457/2 од 23.02.2018 година за зголемување на основната главнина на Халк Банка АД Скопје со издавање на акции по пат на приватна понуда со XIII-та емисија на акции на институционален инвеститор, донесена на Седница на Собранието на акционери на банката одржана на ден 23.02.2018 година.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр.4457/2 од 23.02.2018 година за зголемување на основната главнина на Халк Банка АД Скопје со издавање на акции по пат на приватна понуда со XIII-та емисија на акции на институционален инвеститор.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Број 10-9
22 јуни 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

2279.

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, поднесено на ден 16.05.2018 година и дополнето на ден 29.05.2018 година, на седницата одржана на ден 22.06.2018 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - четвртата емисија на 865 обични акции со вкупен износ на емисијата од 865.000 евра, во денарска противвредност од 53.198.105 денари, согласно Одлуката за зголемување на основната главнина на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје преку издавање на нови акции од четврта емисија по пат на приватна понуда број 0201-1/4 од 15.05.2018 година, донесена од Собранието на акционери на Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје на ден 15.05.2018 година.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и согласно Одлуката за зголемување на основната главнина на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје преку издавање на нови акции од четврта емисија по пат на приватна понуда број 0201-1/4 од 15.05.2018 година.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Број 10-23	Комисија за хартии од вредност
22 јуни 2018 година	на Република Македонија
Скопје	Претседател,
	м-р Нора Алити , с.р.

2280.

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), постапувајќи по барањето на Македонски енергетски ресурси АД Скопје за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност од 22.05.2018 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 22.06.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Македонски енергетски ресурси АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - шеста емисија на 58.540 обични акции, во вредност од 5.854.000 евра односно 359.991.730 денари согласно Одлуката број 02-1231/13 од 02.04.2018 година за зголемување на основната главнина, со влогови преку издавање на нови акции од шеста емисија по пат на приватна понуда, донесена од Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности Македонски енергетски ресурси Скопје во државна сопственост.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката број 02-1231/13 од 02.04.2018 година за зголемување на основната главнина, со влогови преку издавање на нови акции од шеста емисија по пат на приватна понуда, донесена од Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности Македонски енергетски ресурси Скопје во државна сопственост.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот на хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Број 10-24 22 јуни 2018 година Скопје	Комисија за хартии од вредност на Република Македонија Претседател, м-р Нора Алити , с.р.
--	---

2281.

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето на Македонско кредитно биро АД Скопје, поднесено на ден 11.06.2018 година и дополнето на ден 14.06.2018 година, на седницата одржана на ден 22.06.2018 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Македонско кредитно биро АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - втора емисија на 1.000 обични акции со вкупен износ на емисијата од 100.000 евра, во денарска противвредност од 6.151.280 денари, согласно Одлуката бр. 02-1/12 од 29.05.2018

година за зголемување на основната главнина од средства на друштвото со издавање хартии од вредност по пат на приватна понуда со втора емисија донесена од Собранието на акционери на Друштвото.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и согласно Одлуката бр. 02-1/12 од 29.05.2018 година за зголемување на основната главнина од средства на друштвото со издавање хартии од вредност по пат на приватна понуда со втора емисија донесена од Собранието на акционери на Друштвото.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Број 10-31 22 јуни 2018 година Скопје	Комисија за хартии од вредност на Република Македонија Претседател, м-р Нора Алити , с.р.
--	---



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2018118